

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10) и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита на конкуренцијата, постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош 09-660/1 од 12.01.2024 година (Наш бр. 10-14 од 12.01.2024 година) од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и инвестиции и дополнување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 09-1571/2 од 13.02.2024 (Наш бр. 10-14 од 13.02.2024 година) поднесени од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и инвестиции, како и врз основа на дополнителни информации доставени од страна на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија доставени со допис бр. 11-6437/2 од 07.08.2024 година (Наш бр. 10-14 од 13.08.2024 година) за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за трговија и услуги ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 23.09.2024 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 09-660/1 од 12.01.2024 година (Наш бр. 10-14 од 12.01.2024 година) и дополнување кон известувањето бр. 09-1571/2 од 13.02.2024, поднесени во име на Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и инвестиции, како и врз основа на дополнителни информации доставени од страна на Генералниот Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија доставени со допис бр. 11-6437/2 од 07.08.2024 година (Наш бр. 10-14 од 13.08.2024 година) за планирана регионална помош на Друштвото за трговија и услуги ДМ Бау Интернационал ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса Бул. Свети Климент Охридски бр. 20 А/1-11, Скопје како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

- (1) Мерка – Готовински грант во висина од 15,6% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани од корисникот на помошта, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност, на годишно ниво, во период од 5 години,**
- (2) Мерка – Дополнителна исплата на готовински грант во висина 15,6% од износот на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност, на годишно ниво, во период од 5 години од датумот на започнување на инвестицискиот проект, доколку корисникот на помошта го задржи или го намали**

просечниот број на вработени за помалку од 5% во последната година во споредба со просечниот број на вработени во претходните три години и ги зголеми вкупните приходи за повеќе од 5% во последната година во споредба со просечните вкупни приходи во претходните три години и

- (3) Мерка – Исплата на готовински грант за креирање на нови работни места, во износ од 4.000 евра по вработен за кој во континуитет се исплаќа нето месечна плата што е најмалку 50% повисока од минималната нето плата, предвидено со Законот за минимална плата која важела во тој период, но не повеќе од 840.000 евра, во период од 5 години, од датумот на започнување на инвестицискиот проект, претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за купување и продажба на сопствен недвижен имот претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Доделувањето на државна помош е дозволено само под услов ако корисникот на помошта инвестира износ од најмалку 7.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци и да вработи минимум 200 вработени до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Предлог договорот не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Во случај добиениот износ на државна помош да биде во висина над максималниот интензитет од 50% од износот на потврдените оправдани инвестициски трошоци, корисникот на државната помош ќе треба веднаш да ја врати разликата согласно законските прописи на Република Северна Македонија.

Доколку корисникот не успее да ја одржи инвестицијата, должен е да го врати износот на државната помош добиена според Предлог договорот пропорционално на вредноста на инвестицијата што не се одржува.

Корисникот на помошта се обврзува да ги одржи пополнетите работни места за кои примила државна помош според став 4.1 точка (в) од Предлог договорот во период од 5 години од датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оценка и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош (дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош) е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

На 12.01.2014 година, постапувајќи во согласност со обврската за известување, Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, преку Кабинетот на заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресурси и инвестиции, достави Известување за планирано доделување на помош бр. 09-660/1 од 12.01.2024 година со прилози кон Известувањето: Предлог договор (непотпишан) за доделување на државна помош на Друштвото за трговија и услуги ДМ Бау Интернационал ДООЕЛ Скопје, Писмо за намери и Деловен план.

На 24.01.2024 година КЗК со допис бр. 10-14 до Кабинетот на заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресурси и инвестиции, достави Барање за дополнување кон известувањето за планирано доделување на државна помош на Друштвото за трговија и услуги ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ СКОПЈЕ (во натамошниот текст: ДМ Бау интернационал ДООЕЛ Скопје).

На 13.02.2024 година Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, преку Кабинетот на заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресурси и инвестиции, достави дополнување кон известувањето бр. 09-1571/2 од 13.02.2024 година со прилог Писмо за намери 09-2334/1 од 13.02.2024 година и Деловен план.

На 23.07.2024 година КЗК со допис бр. 10-14 достави до Владата на Република Северна Македонија Барање за дополнување на известувањето бр. 09-660/1 од 12.01.2024 година на ДМ Бау интернационал ДООЕЛ Скопје.

На 13.08.2024 година Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош преку Генерален секретаријат достави појаснувања на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 11-6437/2 од 07.08.2024 година.

Со оглед на фактот дека поднесеното Известување и појаснувања ги содржат потребните податоци за оценка на помошта, согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 13.08.2024 година.

КЗК во законски предвидениот рок го испита доставеното Известување како и Предлог договорот и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е: Владата на Република Северна Македонија, претставувана и застапувана од страна на** Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економски ресурси и инвестиции;
- **Корисник на државната помош е:** ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса „Бул. Свети Климент Охридски бр. 20 А/1-11, Скопје;
- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува Предлог договор (непотпишан) за доделување на државна помош на Друштвото за трговија и услуги ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст: Предлог договор), .

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин четирите следни критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата

Оттука, при испитување на мерките содржани во доставените известувања, КЗК ја анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека:

Мерката (1) – Готовински грант во висина од 15,6% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани од корисникот на помошта, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност, на годишно ниво, во период од 5 години, претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

-Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје;

-Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје, поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – купување и продажба на сопствен недвижен имот. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје, му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови претпријатието би ги издвоило од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

-Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје при купување и продажба на сопствен недвижен имот, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

-Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/13).

Износот на државната помош ќе се исплаќа со поднесено барање за исплата во рок од 60 дена по завршувањето на ревизијата на годишните финансиски извештаи на корисникот на помошта со детална и комплетна документација која го потврдува износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци, согласно ставот 5.2 од Договорот.

Државната помош ќе се исплаќа со поднесени документи од страна на корисникот на помошта до давателот на помошта и тоа детална и комплетна документација со која се потврдува износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци, нотарски заверена изјава со која се потврдува дека

сите машини и техничка опрема, за кои се бара финансиска поддршка се произведени најрано две години пред датумот на купување и се набавени од корисникот на помошта под реални пазарни услови и по цена утврдена во согласност со меѓународните сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија, Потврда од Централен регистар дека корисникот на државната помош не е во стечајна постапка, Потврда од Управата за јавни приходи дека корисникот на помошта нема неподмирени даночни обврски, Потврда од Царинската управа дека корисникот на помошта нема неподмирени царински обврски и нотарски заверена изјава на овластеното лице за застапување на корисникот на помошта.

Давателот на државна помош ќе додели државна помош на корисникот на државната помош под услов ако корисникот на државната помош инвестира износ **од најмалку 7.000.000 евра** како оправдан инвестициски трошок до датумот на завршување на инвестицијата.

Мерката (2) – Дополнителна исплата на готовински грант во висина 15,6% од износот на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност, на годишно ниво, во период од 5 години од датумот на започнување на инвестицискиот проект, доколку корисникот на помошта го задржи или го намали просечниот број на вработени за помалку од 5% во последната година во споредба со просечниот број на вработени во претходните три години и ги зголеми вкупните приходи за повеќе од 5% во последната година во споредба со просечните вкупни приходи во претходните три години претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

-Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје;

-Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје, поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – купување и продажба на сопствен недвижен имот. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје, му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови претпријатието би ги издвоило од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

-Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје при купување и продажба на сопствен недвижен имот, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

-Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Износот на државната помош за оваа мерка ќе се исплаќа со барање за исплата поднесено од корисникот на помошта во рок од 60 дена по ревизија на финансиските извештаи

Државната помош ќе се исплаќа со поднесени документи од страна на корисникот на помошта до давателот на помошта и тоа детална и комплетна документација со која се потврдува износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци, нотарски заверена изјава со која се потврдува дека сите машини и техничка опрема, за кои се бара финансиска поддршка се произведени најрано две години пред датумот на купување и се набавени од корисникот на помошта под реални пазарни услови и по цена утврдена во согласност со меѓународните сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија, Потврда од Централен регистар дека корисникот на државната помош не е во стечајна постапка, Потврда од Управата за јавни приходи дека корисникот на помошта нема неподмирени даночни обврски, Потврда од Царинската управа дека корисникот на помошта нема неподмирени царински обврски и нотарски заверена изјава на овластеното лице за застапување на корисникот на помошта.

Мерка (3) – Исплата на готовински грант за креирање на нови работни места, во износ од 4.000 евра по вработен за кој во континуитет се исплаќа нето месечна плата што е најмалку 50% повисока од минималната нето плата, предвидено со Законот за минимална плата која важела во тој период, но не повеќе од 840.000 евра, во период од 5 години, од датумот на започнување на инвестицискиот проект претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

-Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје;

-Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје, поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – купување и продажба на сопствен недвижен имот. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје, му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови претпријатието би ги издвоило од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

-Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје при купување и продажба на сопствен недвижен имот, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

-Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Износот на државната помош ќе се исплаќа со поднесено барање од корисникот на помошта до давателот на помошта, во рок од 60 дена по завршувањето на ревизијата на годишните финансиски извештаи на корисникот на помошта за новокреираните работни места во претходната календарска година.

Државната помош ќе се исплаќа со поднесени документи од страна на корисникот на помошта до давателот на помошта и тоа: копија од месечните декларации за прифаќање на податоците од платниот список издадена од Управата за јавни приходи и потврдена од комерцијална банка дека се платени за месеците од декември во прет-претходната година и декември во претходната година, со приказ на новите работни места со полно работно време креирани во текот на календарската година за која е побарана државна помош, листа на работни места и вработени во претходната година, поткрепена со официјални документи издадени од Агенцијата за вработување, официјални документи што го потврдуваат бројот на вработени, датумот на вработување, видот на договорот за вработување и износот на платите, издадени од корисникот на помошта и нотарски заверена изјава на лицето овластено за застапување на корисникот на помошта.

Заради подобро планирање на буџетските средства за државна помош, најдоцна до 30 јуни секоја година, корисникот на помошта ќе поднесува до давателот на државната помош официјално известување со проекција за износот на инвестицијата што е планирана да се реализира до крајот на годината, како и бројот на планирани нови работни места до крајот на годината, за да добие исплата на државната помош во наредната календарска година.

Корисникот на помошта се обврзува да креира најмалку 200 нови работни места. Доколку не го реализира бројот на Вработени во согласност со ставот 6.1 од Предлог договорот ќе го врати целиот износ на државна помош добиен согласно Договорот, заедно со казнена каматна стапка пресметана согласно законите и прописите на Република Северна Македонија.

Корисникот на помошта се обврзува да ги одржи пополнетите работни места за кои примил државна помош според став 4.1 точка (в) од Предлог договорот во период од 5 години од датумот на завршување на инвестицискиот проект. Доколку не ги одржи пополнети работните места корисникот на помошта ќе треба веднаш да го извести давателот на државната помош, по што корисникот на помошта ќе добие дополнителен рок од 60 дена за пополнување на испразнетите работни места. Доколку и по истекот на овој период не бидат пополнети испразнетите работни места, корисникот на помошта ќе треба во рок од 30 дена од истекот на периодот од 60 дена во кој не било пополнето работното место да го врати соодветниот дел од државната помош добиена согласно ставот 4.1 точка (в) што соодветствува на работното место и за периодот во кој односното работно место не било пополнето. Делот од државната помош што треба да го врати корисникот на помошта се пресметува на начин што износот на државната помош за секое испразнето место ќе се помножи со коефициентот, во кој броителот го содржи бројот на денови на односниот период на неисполнување, а во именителот го содржи бројот 1826.

Износот на оправданите инвестициски трошоци ќе се пресметува врз основа на официјални документи (договори за купопродажба/градба, закупнина, фактури, изводи од банка итн.) со кои се потврдуваат инвестициите направени од корисникот на помошта. За таа цел корисникот на помошта ќе поднесе до давателот на помошта извештај со вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци, заедно со

придружни документи. Овој извештај ќе биде поддржан од дополнителен извештај за годишните финансиски извештаи, подготвен од независна меѓународна ревизорска фирма избрана од корисникот на помошта. Корисникот на помошта е должен писмено да го извести давателот на помошта за изборот на независна меѓународна ревизорска куќа.

ДМ БАУ Интернационал ДООЕЛ Скопје ќе финансира 25% од оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект од сопствени извори или од трета страна во форма која не претставува државна помош.

Давателот на државната помош во Предлог договорот јасно ги утврдил правилата за кумулација на помошта и истите се во согласност со правилата за кумулација дефинирани во член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош, врз основа на која уредба се доделува државната помош наведена во Решението.

Секоја помош предвидена со Предлог договорот ќе се доделува само доколку корисникот достави комплетна документација согласно Договорот со која се докажува дека се исполнети договорените услови.

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на Решението, освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ана Николоска